

Врз основа на член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 14 став (7) и член 16 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 јануари 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

ЈКП Пролетер Ресен согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна, Методологијата за определување на тарифите за водна услуга и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-123/20 од 19 јуни 2020 година година (во натамошниот текст: Барање).

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги по спроведување на постапката утврдена во Законот за утврдување на цени на водните услуги, донесе Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2021 – 2023 година, УП1 бр. 08-123/20 од 4 август 2020 година година.

Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува за 2021 во износ од 12,24 ден/м³, за 2022 година во износ од 12,37 ден/м³ и за 2023 година во износ од 12,43 ден/м³.

Со истото решение се утврди минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за 2021 година да изнесува 0,27%, за 2022 година да изнесува 0,26% и за 2023 година да изнесува 0,26%.

Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2021-2023 година беше објавено во Службен весник на Република Северна Македонија бр.200 од 10 август 2020 година.

Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот на услугата ЈКП Пролетер Ресен е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за водна услуга.

Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање

согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, член 14 став (7) и член 16 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга, давателот на водната услуга е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2021-2023 година во Службен Весник на Република Северна Македонија, да достави согласност од Советот на општината.

Со оглед на тоа што во законскиот утврден рок од Советот на општината не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа на водната услуга, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-123/20
14 јануари 2021 година
Скопје

Претседател
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски